

СООПШТЕНИЕ

за

**запишување на летен и заверка на зимски семестар
во учебната 2017-2018 год.**

Запишувањето ќе се врши од 25.01 до 05.02.2018 год.

**СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЗАПИШУВААТ II,IV,VI И VIII СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ.**

Потребни документи:

- 1. Образец за запишување на семестар.**
- 2. Образец за заверка на семестар.**
- 3. Уплатница за уплатени 100,00 денари(административна такса за двата обрасци. Може да се уплати на една уплатница).**
- 4.Уплатница за уплатени 6.150,00 ден. за упис II рата (летен семестар) на ж.с. на факултетот или 12.300,00 ден(за студенти со кофинансирање и вонредни студенти)приходна шифра 012.**
- 5.Студентите кои запишуваат VI семестар доставуваат потврда и пријава за реализирана стручно практична работа(есенски аспект), проф. д-р Македонка Стојановска.**
- 6.Студенти кои запишуваат VIII семестар доставуваат потврда и пријава за реализирна феријална пракса II дел, проф.др. Здравко Трајанов.**

7.Апсолвентите по ЕКТС, за неположените испити од парните семестри вршат уплата по кредити (согласно Одлука бр. 0202-616/2 од 23.08.2013г.) на ж.с. на факултетот приходна шифра 013.

За редовни студенти цената на чинење на кредит е 3,33 евра (205,00 ден) ,а за вонредни студенти и студенти со кофинансирање цена на чинење на кредит е 6,66 евра (410,00 ден).

8.За студенти кои запишуваат II,IV,VI и VIII семестар за неположените предмети од предходните парни семестри при запишувањето ќе вршат уплата по одлука бр.0207-545/11 од 10.09.2014 год.(редовни 205 ден. од кредит,а вонредни 410 ден. од кредит).

9.Уплатница за уплатени 100,00 ден. за тетратки(за сите студенти) ж.с. на факултетот приходна шифра 019.

10.Апсолвентите кои запишуваат семестар по втор и повеќе пати уплаќаат 2.500,00 денари на ж.с. на факултетот приходна шифра 012.

При одлучувањето за изборни предмети, задолжително да се има во предвид објавениот распоред на часови (од огласна табла), за да не се изберат предмети на кои се поклопуваат термините за предавања и вежби.

НАПОМЕНА:

Запишувањето по назначениот рок (05.02.2018 год.) ќе се врши со надомест и тоа:

- **1.000,00 ден. доколку запишувањето се изврши од 6-ти до 15-ти февруари,**
- **1.500,00 ден. доколку запишувањето се изврши од 16-ти до 25-ти февруари,**
- **2.500,00 ден. доколку запишувањето се изврши по 25.02.2018 год.**